



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 15 ноември 1989
Скопје

Број 40

Год. XLV

Аконтацијата за 1989 година изнесува 370.000 динари. Овој број чини 15.000 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

722.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 6 ноември 1989 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно издржување на изречената казна затвор се ослободуваат осудените лица:

1. Бозоски Андон Марјан од с. Бела Црква,
2. Ѓорѓиев Ѓорѓе Сретко од Гевгелија,
3. Камбер Муарем Џенан од Скопје,
4. Димишковски Крсто Војче од Скопје.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Данилов Трајче Поцо од Кочани, во траење од 1 месец,
2. Тачевска Илија Лисавета од с. Градашорци, во траење од 1 месец,
3. Маркоски Петруш Ангелко од с. Буцево, во траење од 3 месеци,
4. Секулоска Максим Красанка од Прилеп, во траење од 5 месеци,
5. Синаноски Садула Алириза од с. Дебриште, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 2 години на осудените лица:

1. Мицевска Блаже Валентина од с. Обршани, во траење од 3 месеци,
2. Талески Трајко Љубе од Прилеп, во траење од 4 месеци,
3. Џидалов Насо Живко од Струмица, во траење од 5 месеци,
4. Велиу Велија Изафер од с. Градец, во траење од 6 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Петровски Павле Славко од с. Стајковци, во траење од 3 месеци,
2. Салиевиќ Фаик Рамадан од Скопје, во траење од 1 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-1273
6 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

723.

Врз основа на член 86 од Законот за општо-народна одбрана („Службен весник на СРМ“ број 17/88 Пречистен текст) и член 67 од Деловникот на Претседателството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 32/82), Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 6 ноември 1989 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ И ЗА НИВНО ИМЕНУВАЊЕ

I

Во членот 3 од Одлуката за утврдување на бројот на членовите на Советот за народна одбрана на Претседателството на СРМ и за нивното именување („Службен весник на СРМ“ бр. 19/86), се вршат следните измени:

1. Петар Димитриевски се разрешува од член на Советот за народна одбрана.

За член на Советот за народна одбрана се именува:

— Јордан Спасески, претседател на РК СРВСМ.

2. Киро Коштанов се разрешува од член на Советот за народна одбрана.

За член на Советот за народна одбрана се именува:

— Димитар Шешов, заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-1280
6 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

724.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи се назначува Драган Тумановски, досегашен општински јавен обвинител во Струмица, сметано од 9. X. 1989 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2279/1
15 септември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

725.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА
НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

1. За советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка се назначува Свезда Георгиевска, самостоен советник во Републичкиот комитет за индустрија и енергетика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2112/1
27 октомври 1989 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Тито Беличанец**, с. р

726.

Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) и точка 54, став 1 од Наредбата на сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/87, 49/87, 1/88, 19/88, 56/88, 76/88 и 45/89), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — Централа — Скопје, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ, УПЛАТНИ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки, уплатни сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 32/89), во Списокот на потсметките на уплатните сметки точките 1 и 2 се бришат.

Досегашните точки од 3 до 32 стануваат точки од 1 до 30.

2. Во Прегледот бр. 2, точка 1, под „а) од стопанство“, алинеја прва, стапката „15,70“, се заменува со стапката „16,50“, а збирната стапка „18,15“ се заменува со збирната стапка „18,95“. Во делот под „б) од нестопанство“, алинеја прва, стапката „15,70“, се заменува со стапката „16,50“, а збирната стапка „18,52“, се заменува со збирната стапка „19,32“.

3. Во Прегледот број 3, под „а) од стопанство“, на реден број 7 — Гостивар, стапката за здравствено осигурување „8,50“, се заменува со стапката „10,50“, а збирната стапка „16,95“ се заменува со збирната стапка „18,95“; на реден број 12 — Кичево, стапката за основно образование „5,90“ се заменува со стапка „6,40“, а збирната стапка „17,95“ се заменува со збирната стапка „18,30“; на реден број 18 — Неготино, стапката за здравствено осигурување „7,60“ се заменува со стапката „9,00“, а збирната стапка „15,60“ се заменува со збирната стапка „17,00“; на реден број 22 — Радовиш, стапката за здравствено осигурување „8,00“, се заменува со стапката „9,00“, а збирната стапка „15,30“, се заменува

со збирната стапка „16,30“; на реден број 25 — Скопје, збирната стапка „15,70“ се заменува со збирната стапка „14,90“; и на реден број 30 — Штип, стапката за здравствено осигурување „8,00“ се заменува со стапката „10,50“, а збирната стапка „14,75“ се заменува со збирната стапка „17,25“.

Во Прегледот број 3, под „б) од нестопанство“, на реден број 7 — Гостивар, стапката за здравствено осигурување „8,50“ се заменува со стапката „10,50“, а збирната стапка „17,65“ се заменува со збирната стапка „19,65“; на реден број 12 — Кичево, стапката за основно образование „5,90“ се заменува со стапката „6,40“, а збирната стапка „20,20“ се заменува со збирната стапка „20,70“; на реден број 18 — Неготино, стапката за здравствено осигурување „7,60“ се заменува со стапката „9,00“, а збирната стапка „17,40“ се заменува со збирната стапка „18,80“; на реден број 22 — Радовиш, стапката за здравствено осигурување „8,00“ се заменува со стапката „9,00“, а збирната стапка „16,40“ се заменува со збирната стапка „17,40“; на реден број 25 — Скопје, стапката за култура „1,40“ се заменува со стапката „2,00“, а збирната стапка „17,40“ се заменува со збирната стапка „18,00“; на реден број 27 — Струмица, стапката за култура „0,55“ се заменува со стапката „1,00“ а збирната стапка „20,05“ се заменува со збирната стапка „20,50“; и на реден број 30 — Штип, стапката за здравствено осигурување „8,00“ се заменува со стапката „10,50“, а збирната стапка „15,85“ се заменува со збирната стапка „18,35“.

4. Во Прегледот број 4, под „а) од стопанство“, на реден број 12 — Кичево, стапката за основно образование „5,90“, се заменува со стапката „6,40“, а збирната стапка „7,30“ се заменува со збирната стапка „7,80“.

Во Прегледот број 4, под „б) од нестопанство“, на реден број 12 — Кичево, стапката за основно образование „5,90“ се заменува со стапката „6,40“, а збирната стапка „9,70“, се заменува со збирната стапка „10,20“; на реден број 25 — Скопје, стапката за култура „1,40“, се заменува со стапката „2,00“, а збирната стапка „8,50“ се заменува со збирната стапка „9,10“; на реден број 27 — Струмица, стапката за култура „0,55“ се заменува со стапката „1,00“, а збирната стапка „9,85“ се заменува со збирната стапка „10,30“.

5. Во Прегледот број 5, на реден број 25 — Скопје, стапката за култура „1,00“ се заменува со стапката „1,20“, а збирната стапка „1,77“ се заменува со збирната стапка „1,97“.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-3806/1
6 ноември 1989 година
Скопје

Републички секретар за финансии,
м-р **Методија Тошевски**, с. р.

727.

Врз основа на член 77 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74, 15/86 и 51/88), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ЦЕНОВНИК
ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ

I

Според овој ценовник се определува висината на надоместокот за штети на шума настанати со сеча или оштетување на стебла, противправно присвојување на (соборено) паднато, прекршено или навалено стебло, оштетување или уништување на природен подмладок или садници во шума, на шумски земјишта и долини и противправно присвојување на споредни шумски производи (шумско семе и плодови, лековити растенија, пасење, желадене, брстење и др.)

II

За противправно исечено стебло односно за противправно присвојување на (соборено) паднато, прекршено или навалено стебло или дел од стебло, висината на надоместокот на штетата се одредува:

1. За техничко обло дрво:

Ред. бр.	Вид на дрво	Висина на надоместокот за штета за 1 м ³ /дин.
1. Орех		15.000.000
2. Јасен, јавор, брест, диви овошки		12.600.000
3. Даб		9.000.000
4. Бука, багрем, костен		6.000.000
5. Останати тврди лисјари		7.200.000
6. Меки лисјари		7.200.000
7. Црн бор, бел бор, молика		12.000.000
8. Смрека, ела		12.600.000
9. Останати четинари		10.800.000

2. За огревно дрво:

Ред. бр.	Вид на дрво	Висина на штета за 1 м ³ /динари	
		За дрво од стебло без техничка дрвна маса	За дрво од стебло со техничка дрвна маса
1. Даб, бука и костен		3.600.000	5.400.000
2. Останати тврди лисјари		2.700.000	4.500.000
3. Меки лисјари		2.400.000	3.600.000
4. Четинари		2.700.000	3.600.000
5. Пенушки и ветки под 7 см.		2.700.000	1.800.000

Под техничко обло дрво, во смисла на овој ценовник се подразбираат делови од обло дрво со должина над 1 м од кои најмалку 30% може да се употребаат за пилањско производство или за други технички цели, како и ситно техничко дрво кое може да се употреби за колци за лозја, ластегарки, столжери, стапови, држалки, летви, прачки за кошници, метли, огради и слично.

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник се подразбира дрво за хемиско искористување и за огрев.

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат за 50% ако стеблото:

— потекнува од шума прогласена за заштитна шума или за шума со посебна намена (национални паркови, шумски резервати и сл.).

— е од издвоена семенска состоина или оставена за семењак;

— е од вид на дрво чија сеча е забранета или ограничена;

— има граничен знак или знак за поделба на шумата;

— е од шума во која со шумскостопанска основа односно програмата за унапредување на шумите не е предвидена сеча;

— потекнува од природен подмладок во млади шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски шуми до 10 години).

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат за 100% ако стеблото е од шумска култура односно подигнато по вештачки пат.

III

За бестравно сечење на млади стебла од четинарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.) висината на штетата се утврдува во износ од 1.200.000 динари за едно стебло.

IV

За противправно присвојување на суви и назапени стебла или делови чија употребна вредност е намалена, односно за оштетување на стебла со лупење на кората, подбелување, превртување, кастрење на гранки, засечување, вадење на смола и сл. висината на штетата се утврдува според износите од дел II намален за 30%.

Ако оштетувањето на стеблото е од таков степен што непосредно му претстои сушење или тоа е уништено, висината на штетата се утврдува според износите во дел II.

V

Ако противправно исеченото стебло, односно присвоеното исечено дрво, прекршено или навалено стебло или дел од стебло е обработено во сортименти (делкано, цепкано и сл.) и притоа мерено како нето дрвна маса во различни мерки (парчиња и сл.) висината на надоместокот на штета се утврдува на тој начин што претходно сортиментите се претвораат во м³ обловина според следните фактори за пресметување:

Ред. бр.	Вид на производот	Единечна мера	Фактор
1.	Цепена граѓа од четинари и бука	1 м ³	3,33
2.	Цепена граѓа од даб	1 м ³	5,00
3.	Делкана граѓа	1 м ³	1,67
4.	Огревно дрво	1 м ³	0,65
5.	Симли и шиндри	1 парче	0,0017
6.	Стапови	1 парче	0,00085
7.	Колци за лозја	1 парче	0,0033
8.	Колци за овошки	1 парче	0,0071
9.	Рачки	1 парче	0,0033
10.	Думени	1 сноп	0,010
11.	Прачки	1 сноп	0,01
12.	Обрачи	1 парче	0,0014

VI

Висината на надоместокот на штета на противправно оштетување или уништување на природен подмладок и садници во шуми и на шумско земјиште се утврдува:

Ред. бр.	Вид на дрво	Висина на штетата на 1 садн. дин.			Преку 3 год.
		1 год.	2 год.	3 год.	
1.	Багрем, гледич, диви овошки	15.000	18.000	24.000	36.000
2.	Јавор, див костен, црница, јасен, брест	18.000	24.000	27.000	27.000
3.	Орех, питом костен	27.000	36.000	45.000	252.000
4.	Останати тврди лисјари	15.000	15.000	18.000	36.000
5.	Липа, бреза, ела, домашна топола	15.000	18.000	24.000	45.000
6.	Останати меки лисјари	9.000	15.000	18.000	27.000
7.	Црн бор, бел бор, молика	24.000	27.000	36.000	54.000
8.	Смрека и ела	27.000	36.000	54.000	60.000
9.	Егзоти од четинари	36.000	45.000	54.000	72.000
10.	Останати четинари	24.000	27.000	36.000	54.000

Износите утврдени во табелата се зголемуваат за 50% ако садниците се пресадувани (школувани) а ако се од калемени орев се зголемуваат за 10 пати.

VII

За против правно присвојување на споредни шумски производи, висината на надоместокот на штетите се утврдува:

Ред. бр.	Шумски производ	Единечна мера	Висина на штета во динари
1	2	3	4
1.	Шумско семе од четинари		
	— шишарки		
	— црн бор, смрека, ела	1 кг	24.000
	— бел бор и молика	"	27.000
	— ариш	"	36.000
	— останати четинари	"	18.000
2.	Шумско семе од лисјари		
	— даб, цер, бука	"	24.000
	— липа, багрем, гледич	"	54.000
	— јасен, брест, бреза, евла и останати видови	"	72.000
3.	Шумски плодови		
	— орев, бадем, лешник	"	150.000
	— костен питом	"	120.000
4.	Лековити растенија		
	— цвет од црн и бел слез	"	180.000
	— цвет од љубичица	"	240.000
	— цвет од липа	"	90.000
	— цвет од останати видови	"	36.000
	— лист од лудо растение (беладона)	"	18.000
	— лист од орев и костен	"	18.000
	— лист од бутин (дигиталис)	"	27.000
	— останати видови лист	"	18.000
	— стебло од мечкино грозје	"	150.000
	— стебло од шарпланински чај	"	420.000
	— стебло од останати видови	"	18.000
	— корен од див чемер (генициана)	"	90.000
	— корен од останати видови	"	54.000
	— тубера од салеп	"	60.000
	— плод од боровинка	"	180.000
	— плод од други видови	"	30.000
	— плод од сите видови	"	90.000
	— мов	"	90.000
5.	Останати производи		
	— боровина од посечени стебла и псушки	"	27.000
	— смола	"	90.000
	— шумска трева	"	18.000
	— дивадска трева	"	24.000
	— лисна постилка	"	21.000
	— зеленика	1 м ³	150.000
	— лисник	"	1.500.000
	— шумски грмушки и трева	"	90.000
	— печурки во свежа состојба	"	270.000
6.	Пасење, брстење и желедење во шума		
	— овца, одлачено јagne, прасе	грло	54.000
	— коњ, мазга, магаре, говедо	"	240.000
	— ждребе, теле и прле до 1 год. старост, свиња	"	180.000
	— коза, јаре	"	1.800.000

Во шуми во кои со Законот за шумите е забрането пасење, брстење, желедење на добиток, односно во кои со шумскостопанската основа и програма за унапредување на шумите не се предвидува пасење, брстење, односно желедење, износот на надоместокот од точка 6 се зголемува за 50%.

VIII

При утврдување висината на надоместокот на штета настаната со противправно копачење на шуми или со чиста сеча на шуми овеен висината на штетата пресметана според износите утврдени во табелите на овој ценоник, се пресметуваат и трошоците за пошумување на земјиштето и за воведување на шумски ред.

IX

Ако противправно пресечено дрво или негов дел се одземе од сторителот на прекршокот, односно на кривичното дело, висината на надоместокот на штетата се пресметува според износите утврдени со овој ценоник намален за износот од остварената прометна вредност на пресеченото дрво односно неговиот дел.

X

Со денот на влегувањето во сила на овој ценоник престанува да важи Ценоникот за штети на шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 19/89).

XI

Овој ценоник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2689/1
25 октомври 1989 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Богдан Тодоровски, с. р.

728.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа на седницата одржана на 4 октомври 1989 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Штип за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправа интересна заедница за култура, физичка и техничка култура и информирање во Штип за 1989 година, донесена од Собранието на Заедницата на 27 декември 1988 година, во делот во кој е предвидено плаќање на придонес за техничка култура и информирање

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената самоуправа интересна заедница на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Штип, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што предвидува плаќање на придонес за техничка култура и за информирање, што не било во согласност со член 61 од Уставот на СР Македонија.

4. Судот на седницата утврди во оспорената одлука, врз основа на означената самоуправа спогодба се определуваат стапките на придонесите за култура, за физичка култура, за техничка култура и за информирање. Понатаму, Судот утврди дека со Самоуправа спогодба донесена во 1986 година е основана заедничка општинска самоуправа интересна заедница за култура, физичка култура, техничка култура и информирање во Штип, која е усвоена од собирите на работниците во организациите на здружениот труд — корисници на услуги како и од давателите на услуги. Според член 19 од Спогодбата учесниците се обврзале да плаќаат придонес за ко-

ристење на услугите што ги пружа Заседницата, вклучувајќи го и придонесот за техничка култура и информирање, а со член 11 од Спогодбата, се согласи-ле стапките на придонесот да ги утврдува Собранието на Самоуправната интересна заедница.

5. Во член 55 став 3 од Уставот на СР Македонија, покрај обврската за основање на определени самоуправни интересни заедници, беше предвидена и можност за самоуправно основање на самоуправни интересни заедници и во други области на општествените дејности, која можност е содржана и во точка 1 на Амандман XXX од Уставот на СР Македонија. Понатаму, според член 136 од Уставот на СР Македонија и член 30 од Законот за здружениот труд со самоуправна спогодба работниците во организациите на здружениот труд, во самоуправните интересни заедници и во другите самоуправни организации и заедници, во рамките на своите самоуправни права, покрај другото, го здружуваат трудот и средствата и ги уредуваат меѓусебните односи во врска со здружувањето на трудот и средствата. Според член 365 став 3 од Законот за здружениот труд корисниците и давателите на услуги во самоуправната интересна заедница спогодбено одлучуваат за видовите, квалитетот и обемот на услугите и за критериумите за обезбедување на средствата што се потребни за вршењето на тие услуги. За задоволување на заедничките потреби во одредени општествени дејности, што се остваруваат со слободна размена на трудот, каков што е случајот и со самоуправните интересни заедници што работниците и работните луѓе самоуправно ќе ги основаат во овие области, според член 19 од Уставот на СР Македонија и член 56 став 2 од Законот за здружениот труд, средства можат да се обезбедат и од доходот на организациите на здружениот труд, за чие издвојување одлучуваат работниците во организацијата на здружениот труд. Во член 438 од Законот за здружениот труд, во кој е утврдено за кои прашања работниците одлучуваат со референдум, не е предвидена обврска работниците да одлучуваат со референдум за стапките на придонесите што ги плаќаат на самоуправните интересни заедници за задоволување на заедничките потреби во одредени области.

Од овие уставни одредби, според мислењето на Судот, не постои уставна пречка за самоуправно основање на самоуправни интересни заедници од областа на техничка култура и информирањето заради задоволување на личните и заедничките потреби и интереси на работниците и другите работни луѓе во овие области, а основањето на овие самоуправни интересни заедници и начинот на обезбедување на средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во нив се утврдува со самоуправна спогодба.

Со оглед на тоа што работниците и работните луѓе во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници — корисници и даватели на услуги во согласност со уставните и законските одредби, со Самоуправната спогодба за основање на означената самоуправна интересна заедница, одлучиле да обезбедуваат средства потребни за задоволување на заедничките интереси и потреби во рамките на самоуправните интересни заедници од областа на техничката култура и информирањето, го овластие Собранието на Заедницата, во во кое се застапени делегати од сите корисници на услуги, да одлучува за стапките на придонесот. Судот утврди дека оспорената одлука во деловите во кои се утврдени стапките на придонесите за техничка култура и информирање не е во несогласност односно не е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 48/89

4 октомври 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

729.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 21 став 2 точка 1 под а) од Правилникот за стручно оспособување и усовршување на работниците во Здравствениот дом во Свети Николе, донесен од Работничкиот совет на 6 декември 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот здравствен дом на начин предвиден за објавувањето на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 171/89 од 13 септември 1989 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од правилникот означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето дали предвидувањето на должината на работниот стаж стекнат само во седиштето во Здравствениот дом, како критериум за утврдување редот на првенството за упатување на специјализација, е во согласност со уставното начело на еднаквост.

4. На седницата Судот утврди дека со член 20 од означениот правилник се преземаат со законот утврдените услови за упатување на специјализација, а според член 21 од правилникот доколку за иста специјализација се пријават повеќе кандидати кои ги исполнуваат законските услови, приоритет има кандидатот со најголем број бодови стекнати, покрај другите, и по критериумот должина на работниот стаж во седиштето во Здравствениот дом.

5. Во член 181 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 50/87 и 27/88) се утврдени услови за одобрување специјализација на здравствените работници и здравствените соработници, а во ставот 2 од овој член на Законот е предвидено здравствените организации и другите самоуправни организации и заедници со самоуправен општ акт да ги утврдуваат критериумите и постапката за избор на кандидати за специјализација.

Од означените законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека е самоуправно право на здравствените организации да ги определуваат критериумите и мерилата за утврдувањето редот на првенството за упатување на специјализација на кандидатите кои ги исполнуваат законските услови, при што се должни да го почитуваат, покрај другото, и уставното начело на еднаквост, утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Правилникот како критериум за утврдување редот на првенството за упатување на специјализација е предвидена должината на работниот стаж стекнат само во седиштето во Здравствениот дом, а не и работниот стаж стекнат во другите здравствени организации и органи во Општината и надвор од Општината, Судот утврди дека тој не е во согласност со означеното уставно начело.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 171/89
25 октомври 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

327.

Врз основа на член 142 точка 4 а во врска со член 87 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 18/83, 3/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОКУП НА СТАЖ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските услови и постапката за докуп на стаж за остварување право на пензија како и мерилата за определување висината на придонесот за докуп на стаж.

Член 2

Осигуреникот или лицето кое не ги исполнува условите за здобивање со право на старосна или инвалидска пензија во поглед на пензискиот стаж може да докупи стаж заради исполнување на тие услови.

Член 3

Членовите на семејството на умрен осигуреник или лице кое нема потребен стаж со кој членовите на неговото семејство би се здобиле со право на семејна пензија, можат да докупат стаж заради исполнување на тие услови.

Член 4

Барање за докуп на стаж се поднесува до стручната служба за пензиско и инвалидско осигурување на чие подрачје осигуреникот бил последен пат осигурен.

Барањето за докуп на стаж од став 1 на овој член се смета какв барање за остварување право на пензија и во единствена постапка се решава за докупот на стаж и за правото на пензија.

Член 5

По барањето за докуп на стаж со решение одлучува надлежната стручна служба од член 4 став 1 на оваа одлука.

Во диспозитивот на решението се утврдува вкупниот пензиски стаж, се дозволува докуп на стаж и се утврдува неговото траење, се утврдува износот на придонесот за докупот на стаж, се одредува дека докупениот стаж ќе се земе за остварување право на пензија по извршената уплата на придонесот, се утврдува дека ако придонесот не се плати во определениот рок истиот се усогласува со процентот со кој се усогласени пензиите по истекот на тој рок, и дека за правото на пензија ќе се одлучи со посебно решение.

Член 6

Како основа за определување на придонесот за докуп на стаж се зема просечниот месечен личен доход, односно основицата на осигурување што служи за пресметување на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од годината кога е поднесено барањето за докуп на стаж.

Ако осигуреникот или лицето немаат остварен личен доход односно основица на осигурување од годината од став 1 на овој член, како основа на определување на придонесот се зема последниот просечен месечен личен доход од годината односно основицата на осигурување по 1 јануари 1966 година.

Ако лицето кое бара докуп на стаж не остварило личен доход, односно основица на осигурување за определување на придонесот за докуп на стаж се зема соодветната основица според одлуката за утврдување на пензиската основица на лицата кои не оствариле личен доход по 1 јануари 1966 година

Основицата за пресметување на докупот на стаж не може да изнесува помалку од загарантираниот личен доход на денот кога е поднесено барањето

Член 7

Валоризација на личниот доход односно основицата на осигурување од член 6 став 2 и 3 на оваа одлука се врши на тој начин што последниот личен доход или последната основица на осигурување се зголемува за секоја година со процентот на порастот на просечните номинални лични доходи на вработените во Републиката а во годината кога е поднесено барањето за докуп на стаж со процентот со кој во таа година, до денот на поднесувањето на барањето за докуп, се усогласени пензиите по основа на порастот на личните доходи.

Член 8

Ако осигуреникот односно лицето утврдениот придонес согласно член 6 и 7 на оваа одлука не го плати во рок од 30 дена по доставувањето на решението за докуп на стаж, барањето за остварување право на пензија по основа на докуп на стаж се одбива како неосновано.

Ако осигуреникот односно лицето придонесот за докуп на стаж го плати по истекот на рокот определен во став 1 на овој член износот на средствата за докуп на стаж се усогласуваат со процентот со кој се усогласени пензиите по истекот на рокот од став 1 на овој член, а за остварување право на пензија врз основа на докупениот стаж се поднесува ново барање.

Член 9

Висината на придонесот за докуп на стаж се определува од основата од член 6 и 7 на оваа одлука врз основа на следните мерила:

1) стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од личниот доход на работниците на работната заедница пресметана за примена на чист личен доход;

2) должината на времето за кое се врши докуп на стаж пресметано во месеци;

3) очекуваното траење на користењето на пензија кое е еднакво на годините на очекуваното траење на животот за одредена возраст спрема морталитетните табели на населението во СР Македонија на Републичкиот завод за статистика од 1972—1982 година.

Очекуваното траење на користењето на семејна пензија за дете се утврдува зависно од неговата возраст до навршувањето на 26 години живот.

Член 10

Придонесот за докуп на стаж содржи:

1) дел од придонесот кој одговара на придонесот што би го уплатил осигуреникот за периодот што го докупува да бил во работен однос;

2) дел од придонесот кој одговара на подолгото користење на правото на пензија.

Член 11

Врз основа на мерилата од член 9 и 10 на оваа одлука висината на придонесот за докуп на стаж се пресметува со примена на следниве формули:

$$1) P_1 = OS \times SP \times VD$$

100

$$2) P_2 = P_1 \times (GKP \times 5)$$

100

$$3) P = P_1 + P_2$$

Симболите од наведените формули значат: P_1 — дел од придонесот кој одговара на придонесот што би го уплатил осигуреникот ако во периодот на докупениот стаж бил во работен однос;

Ос = основа за пресметување на придонесот;

СП = стапка на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од личниот доход на работниците во работните заедници пресметана за примена на чист личен доход;

ВД = време-кое се докупува во месеци;

П2 = дел од придонесот кој одговара на подолгото користење на правото на пензија;

$ГКП \times 5$ = број на години на очекувано траење на користењето на пензијата според морталитетните табели на населението во СР Македонија на Републичкиот завод за статистика од 1972—1982 година помножен со факторот 5 кој обезбедува солидарност во обезбедувањето на средства за подолгото користење на правото на пензија;

П — придонес за докуп на стаж.

Член 12

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за докуп на стаж („Службен весник на СРМ“ бр. 17/81).

Член 13

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-3080/1

30 октомври 1989 година
Скопје

Претседател,

Олгаца Богатиноска, с. р.

328.

Врз основа на член 142, став 1, точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86) и член 35 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УЧЕСТВОТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКАТА ЗАШТИТА

1. Општи одредби

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите, мерилата и критериумите за учеството на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница) во обезбедувањето на средства за унапредување на инвалидската заштита како и начинот и постапката за нивно одобрување и контрола на нивното наменско користење.

Член 2

Заедницата учествува во обезбедувањето на средства за унапредување на инвалидската заштита со преземање на мерки во областа на:

- 1) превентивата на инвалидноста, особено преку:
 - преземање на превентивни мерки во врска со заштитата при работа и заштитата на работната средина во организациите на здружениот труд;
 - учество во финансирањето на научно-истражувачката дејност;
 - учество во развојот и унапредувањето на дејноста по медицина на трудот;
 - учество во создавањето на материјални услови за организирана превентивна заштита на работ-

ниците во специјализирани здравствени организации, и

2) вработувањето и распоредувањето на инвалидните лица, особено преку:

— создавање на материјални услови за распоредување или вработување на инвалидите на трудот со престаната работна способност;

— создавање на материјални услови за вработување на деца со пречки во психичкиот и физичкиот развој.

Член 3

Заедницата може да учествува во обезбедувањето на средства за унапредување на инвалидската заштита само доколку се обезбедени соодветни средства од заинтересираните организации на здружениот труд, другите организации и заедници.

2. Учество на Заедницата во унапредувањето на превентивата на инвалидноста

Член 4

Заедницата учествува во финансирањето на спроведувањето на проектни програми со кои се преземаат превентивни мерки во врска со заштитата при работа и заштитата на работната средина во организациите на здружениот труд во кои карактерот на работата и условите за работа создаваат инвалиди на трудот преку појавите на зголемен обем на професионални болести и други штетни влијанија врз здравјето и работната способност на работниците.

Со проектните програми од став 1 на овој член се обезбедуваат технички и други средства со кои може трајно да се отстранат или намалат штетните влијанија на работната средина врз здравјето и работната способност на работниците во случаите кога ќе се утврди дека во организацијата на здружениот труд:

— претходно се спроведени општите и посебните мерки за индивидуална и колективна заштита на работниците при работа утврдени со закон и со самоуправните општи акти на организацијата на здружениот труд;

— се утврдени работи и работни задачи на кои работниците се изложени на зголемена опасност од професионални и други заболувања;

— се регулирани посебните права, обврски и одговорности на работниците во спроведувањето на заштитата при работа; и

— се обезбедени соодветни услови за организирана здравствена заштита на работниците.

Член 5

Учеството на Заедницата во финансирањето на мерките од член 4 на оваа одлука се обезбедува со неповратни средства кои не може да изнесуваат повеќе од 40 насто од предложената проектна програма.

Член 6

Заедницата учествува во финансирањето на научно-истражувачката дејност во областа на превентивата на инвалидноста во организациите на здружениот труд од стопанството, ако тоа го бара организацијата на здружениот труд и ако таа дејност непосредно е поврзана со условите на работа и потребите на организацијата на здружениот труд.

Заедницата учествува во финансирањето на спроведувањето на научно-истражувачки проекти од страна на соодветни научно-истражувачки или стручни организации и институции со кои се вршат долгорочни или краткорочни истражувања на состојбите, процесите и појавите на инвалидноста во одделни стопански гранки или дејности и од кои произлегуваат предлози на конкретни мерки и активности за унапредување на превентивата на инвалидноста.

Заедницата може да учествува во финансирањето на дејностите од став 1 и 2 на овој член само доколку се обезбедени соодветни средства од заинтересираните организации на здружениот труд.

Член 7

Учеството на Заедницата во финансирањето на мерките од член 6 на оваа одлука се обезбедува со неповратни средства кои не може да изнесуваат повеќе од 35 насто од предложениот научно-истражувачки проект.

Член 8

Заедницата учествува во развојот и унапредувањето на дејноста по медицина на трудот за следење на здравствената состојба и работната способност на работниците кои работат на работи и работни задачи штетни по здравјето и работната способност, како и за откривање на причините кои предизвикуваат професионални заболувања, за нивно ефикасно и благовремено отстранување.

Со учество на Заедницата во спроведувањето на мерките од став 1 на овој член се обезбедува:

— развој и унапредување на дејноста по медицина на трудот во организациите на здружениот труд во кои поради техничко-технолошките и другите услови на работа постои зголемена опасност од појавата на професионални заболувања и друга загрозеност на здравјето и работната способност на работниците;

— развој и унапредување на дејноста по медицина на трудот на подрачјето на општините со чија работа ќе се обезбеди организирана превентивна заштита на работниците;

— адаптација и замена на опремата во постојните објекти по медицина на трудот чија работа е подолга од 10 години од денот на нивното формирање, и

— мерки за унапредување и осовременување на работа на дејноста по медицина на трудот.

Член 9

Учеството на Заедницата во финансирањето на мерките од член 8 на оваа одлука се обезбедува со неповратни средства кои не може да изнесуваат повеќе од 25 насто од предложената проектна програма.

Член 10

Заедницата учествува во создавањето на материјални услови во организации од областа на здравството каде постојат организирани облици на превентивна здравствена заштита на работниците.

Со учеството на Заедницата во спроведувањето на мерките од став 1 на овој член се обезбедува изградба и опремување на специјализирани здравствени организации со чија дејност, покрај лекувањето и медицинската рехабилитација, се врши организирана превентивна заштита на работниците кои работат во услови на зголемена опасност за нивното здравје и работна способност.

Член 11

Учеството на Заедницата во финансирањето на мерките од член 10 на оваа одлука се обезбедува со неповратни средства кои не може да изнесуваат повеќе од 30 насто од предложената проектна програма.

Член 12

Учеството на Заедницата во унапредувањето на превентивата на инвалидноста се обезбедува доколку во организацијата на здружениот труд е утврдено постоење на инвалидни лица во повисок процент од просекот во Републиката.

3. Учество на Заедницата во создавањето на материјални услови за вработување и распоредување на инвалидните лица

Член 13

Заедницата учествува во создавање на материјални услови за распоредување на инвалиди на трудот со преостаната работна способност на други соодветни работи и работни задачи преку отворање на нови или адаптација на постојните работни места.

Со учеството на Заедницата во спроведувањето на мерките од став 1 на овој член се обезбедува:

— финансирање на производни програми на организациите на здружениот труд со кои се овозмо-

жува отворање на нови или адаптација на постојните работни места, односно проширување на материјалната основа на трудот преку отворање на производни погони, заштитни организации и други организациони облици и единици за продуктивно вработување на работниците со преостаната работна способност; и

— финансирање на производни програми на заштитните организации на здружениот труд со кои се овозможува проширување, доопремување и модернизација на нивната работа и создавање на услови за продуктивно вработување на работниците со преостаната работна способност.

Со мерките од став 1 и 2 на овој член на соодветен начин се обезбедуваат услови за вработување на децата со пречки во психичкиот и физичкиот развој (деца на осигуреници).

Член 14

Учеството на Заедницата во финансирањето на мерките од член 13 на оваа одлука се обезбедува со неповратни средства кои не може да изнесуваат повеќе од 50 насто од предложената производна програма.

Член 15

Учеството на Заедницата во финансирањето на мерките од член 13 на оваа одлука може да се обезбедува со доделување на средства со обврска за враќање од страна на нивните корисници под услови, мерила и критериуми утврдени со оваа одлука.

Член 16

На корисникот на средства на Заедницата не може за ист временски период да се доделуваат неповратни средства врз основа на член 13 на оваа одлука доколку се доделени средства за вработување на инвалидни лица врз основа на посебна самоуправна спогодба.

4. Обезбедување средства на Заедницата за унапредување на инвалидската заштита

Член 17

Средствата наменети за учество на Заедницата во унапредувањето на инвалидската заштита се утврдуваат на почетокот на годината со годишниот финансиски план на Заедницата.

Средствата од став 1 на овој член се утврдуваат врз основа на согледувањата на состојбите, движењата, приоритетите на потребите во областа на инвалидската заштита, доставените проектни програми и барања и материјалните можности на Заедницата.

Член 18

За одделни видови и намени за учество на Заедницата во унапредувањето на инвалидската заштита Собранието на Заедницата може да донесува посебни годишни или долгорочни програми.

Член 19

Во годишниот финансиски план на Заедницата одделно се утврдуваат неповратните и повратните средства наменети за унапредување на инвалидската заштита.

Член 20

Повратните средства од член 15 на оваа одлука се обезбедуваат од делот на средствата кои во Заедницата се акумулираат во текот на годината и се наменети за спроведување на политиката и функциите во областа на општествениот стандард на корисниците на пензија.

Повратните средства се утврдуваат во висина најмногу до трикратниот износ на утврдениот обем на неповратните средства.

Член 21

Повратните средства за учество на Заедницата во создавањето на материјални услови за вработување на инвалидните лица може да се доделуваат под следните услови, мерила и критериуми:

1) предложената производна програма да содржи мерки за развој и проширување на материјалната основа на трудот во траење од најмалку 3 години;

2) учеството на Заедницата не може да изнесува повеќе од 80 насто од предложената производна програма;

3) средствата на Заедницата не може да се корисат пред обезбедувањето на целокупната финансиска конструкција за спроведување на предложената финансиска програма;

4) приоритет во доделувањето на средства ќе се обезбедува за спроведување на производните програми со кои се овозможува поголем обем на продуктивно вработување на инвалидни лица;

5) средствата се доделуваат со камата по видување;

6) корисникот на средствата е должен да приложи гаранција од банка или друга соодветна финансиска организација под услови и на начин определени со закон; и

7) корисникот на средствата е должен средствата да ги врати на Заедницата најдоцна до истекот на годината во која се одобрени средствата.

За одобрените и користените средства и за роковите на враќањето на средствата се води посебна сметководствена евиденција.

Член 22

На корисникот на средства на Заедницата не може за ист временски период да се доделуваат неповратни и повратни средства.

5. Постапка за одобрување и начин на користење на средствата

Член 23

Средствата за учество на Заедницата во унапредувањето на инвалидската заштита се доделуваат врз основа на поднесено барање од организација на здружениот труд, заштитна организација, здравствена организација, научно-истражувачка организација или друга заинтересирана организација или заедница.

Кон барањето се приложува соодветна проектна односно производна програма со целосна конструкција на потребните средства.

Производната односно проектната програма задолжително ги содржи следните елементи:

- 1) содржина и цели на програмата;
- 2) согледување и податоци за состојбите и движењата на инвалидност во соодветната организација, дејност или гранка, односно општина;
- 3) технички, технолошки и други податоци во зависност од содржината и целите на програмата;
- 4) рокови за извршување на програмата, и
- 5) финансиска конструкција за спроведување на програмата.

Кон производната односно проектната програма задолжително се приложуваат наоди и мислења од надлежни и овластени стручни и други органи и организации за оправданоста и целесходноста на одделни содржини и цели изнесени во програмата.

Кон производната односно проектната програма може да се приложи дополнителна документација на други податоци и прегледи во зависност од содржината и целите на програмата и од видот и обемот на бараните средства.

Член 24

Барањето со програмата и документацијата од член 21 на оваа одлука се доставува до Стручната служба на самоуправниот интересна заедница или самоуправни организација во општината на која и се доверени работите од спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување.

Стручната служба од став 1 на овој член утврдува дали содржината на барањето и програмата се во согласност со одредбите на оваа одлука и дава мислење за општествено-економската оправданост на мерките и активностите што се предлагаат.

Стручната служба од став 1 на овој член барањето заедно со програмата и документацијата и мислењето го доставува до Стручната служба на Заедницата.

Барањето со програмата и потребната документација се доставува најдоцна до истекот на годината што и претходи на годината во која се одобруваат средствата за учество на Заедницата во унапредувањето на инвалидската заштита.

Член 25

Извршниот одбор на Собранието на Заедницата (во натамошниот текст: Извршен одбор) донесува одлука за одобрување на средства наменети за унапредување на инвалидската заштита врз основа на мислењето и предлогот што претходно го дава посебна стручна комисија.

Стручната комисија од став 1 на овој член ја именува Извршниот одбор

Стручната комисија е составена од 7 члена, а во нејзиниот состав се именуваат и стручни лица од области и дејностите поврзани со проучувањето на одделни аспекти на барањата, програмите и приложената документација (лекари-специјалисти, економисти, правници, социјални работници, социолози, психолози и др.).

Стручната комисија го обработува секое барање одделно, ја оценува општествено-економската оправданост, ги утврдува приоритетите и доставува образложено мислење и предлог до Извршниот одбор.

По предлогот на стручната комисија мислење дава и Комисијата на Собранието на Заедницата за остварување и унапредување на инвалидската заштита.

Член 26

Врз основа на одлуката на Извршниот одбор, секретарот на Собранието на Заедницата склучува договор со корисникот на средствата во кој поконкретно се утврдуваат условите и начинот на нивното користење.

Секретарот на Собранието на Заедницата го известува Извршниот одбор за содржината на склучениот договор и за неговото непосредно спроведување.

Член 27

Извршниот одбор врши контрола на наменското користење и другите услови утврдени во одлуката за доделување на средствата.

Стручните работи околу спроведувањето на контролата од став 1 на овој член ги врши Стручната служба на Заедницата во соработка со стручната комисија од член 25 на оваа одлука.

Контролата се врши најдоцна до истекот на една година од утврдениот рок за спроведување на одобрената програма, односно за користење на доделените средства.

Доколку се утврди ненаменско користење на средствата или отстапување од другите услови определени во одлуката и договорот за доделувањето на средствата, Извршниот одбор веднаш покренува постапка за враќање на средствата и преземање други мерки согласно законот.

6. Преодни и завршни одредби

Член 28

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Правилникот за научно-истражувачката работа во областа на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 29

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Бр. 15-3081/1
30 октомври 1989 година
Скопје

Претседател,
Олга Богатиноска, с. р.

329.

Врз основа на член 43 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОВЕРУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ОПШТИНИТЕ****Член 1**

Вршењето на стручните, управните, финансиските и техничките работи од пензиското и инвалидското осигурување се доверува на:

— стручните служби на самоуправните интересни заедници за здравствена заштита во општините: Битола, Куманово, Прилеп, Титов Велес, Штип, Тетово, Гостивар, Струмица, Гевгелија, Пробиштип, Кочани, Кичево, Крива Паланка, Кратово, Берово, Свети Николе, Охрид, Струга, Дебар, Валандово, Радовиш, Делчево, Крушево, Неготинс, Македонски Брод, Демир Хисар и Валандово.

— Стручната служба на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје;

— Центарот за социјална работа — Кавадарци;

— Стручната служба на Самоуправната интересна заедница за здравствена и социјална заштита — Ресен;

— Стручната служба на Општинската самоуправни интересна заедница од општествени дејности — Винаца.

Член 2

Стручните служби од член 1 на оваа одлука доверените работи од пензиското и инвалидското осигурување ги вршат согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите самоуправни општи акти на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница).

Член 3

Средствата за извршување на работите од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат преку акредитив, отворен на сметката на Заедницата за стручната служба на која ѝ е доверено вршењето на работите од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 4

По овластување на секретарот на Собранието на Заедницата, решение за право од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен донесува овластен работник на стручната служба од член 1 на оваа одлука.

Член 5

За извршување на работите од пензиското и инвалидското осигурување на стручните служби од член 1 на оваа одлука ќе се исплатува надоместок врз основите, мерилата и критериумите утврдени со самоуправен општ акт.

Член 6

Меѓусебните права, обврски и одговорности на Заедницата и стручните служби од член 1 на оваа одлука ќе се уредат со самоуправни спогодба.

Член 7

До донесувањето на самоуправниот општ акт од член 5 на оваа одлука надоместокот ќе се исплатува согласно Самоуправната спогодба за основите, мерилата и критериумите за слободна размена на трудот помеѓу Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување и работниците на Стручната служба на Заедницата и на стручните служби на основните заедници.

Член 8

Започнатите работи од општествениот стандард во врска со доделувањето на кредити на корисниците на пензија ќе ги завршат одборите односно комисиите на поранешните собранија на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување, до донесувањето на самоуправни општи акти за регулирање на прашањата од оваа област.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-3082/1

30 октомври 1989 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиноска, с. р

330.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 1/87 и 4/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) во член 2 во глава XV во производство на стакло, по реден број 10 се додава реден број 11 работното место: „Грубо брусене на стакло“.

Член 2

Во глава XV во производство на стакло, како работно место на кое работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се утврдува работното место: „Грубо брусене на стакло“. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

Член 3

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од 15 мај 1945 година.

Стажот на осигурувањето пред донесувањето на оваа одлука се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стажот на осигурувањето со зголемено траење да се плати од 7. V. 1968 година.

За периодот пред 7 мај 1968 година за работните места кои се утврдени со оваа одлука како работни места со зголемен стаж на осигурување, не се плаќа додатен придонес.

Член 4

Докажете дека осигуреникот врши работи односно работни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 5

Фактичката положба на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди комисија формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-3097/1

30 октомври 1989 година

Скопје

Претседател,
Олигца Богатиноска, с. р.

331.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 3/84, 33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА

Член 1

Во Одлуката за определување висината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на додаток на пензијата („Службен весник на СРМ“ бр. 19/89) во член 1 точка 1, бројката „96.347“ се заменува со бројката „128.700“.

Во истиот член во точката 2 бројката „48.174“ се заменува со бројката „64.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-3084/1

30 октомври 1989 година

Скопје

Претседател,
Олигца Богатиноска, с. р.

332.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89) и член 2 став 2 од Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на стручните органи за оцена на работната способност во пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 19/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ ПРИ САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за определување висината на надоместокот за вршење на одредени услуги од страна на стручните органи за оцена на работната способност при Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 1/87) во член

3 став 2 бројката „7.000“ се заменува со бројката „200.000“, а бројката „3.500“ се заменува со бројката „80.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-3088/1

30 октомври 1989 година

Скопје

Претседател,
Олигца Богатиноска, с. р.

333.

Врз основа на член 142 став 1 точка 6 и член 152 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84, 33/86 и 22/89), а согласно Одлуката за избор на Комисија за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на членовите на Комисијата за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење (бр. 02-3275/1) во член 2 бројката „680“ се заменува со бројката „10.500“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 15-3089/1

30 октомври 1989 година

Скопје

Претседател,
Олигца Богатиноска, с. р.

334.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 4/84, 33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

За секретар на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именува Киро Зрмановски, досегашен секретар на Собранието на Заедницата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-3091/1

30 октомври 1989 година

Скопје

Претседател,
Олигца Богатиноска, с. р.

335.

Врз основа на член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСКРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психофизичкиот развој и инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 19/89), членот 4 се менува и гласи:

„Висината на надоместокот за сместување и исхрана на младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој заради стручно односно работно опособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот, месечно изнесува по еден корисник и тоа:

Ред. бр.	ОРГАНИЗАЦИЈА	Трошоци за исхрана со интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	1.065.000
2.	Завод за професионална рехабилитација на младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	1.093.000
3.	Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје	1.332.000
4.	Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје	1.050.000
5.	Центар за рехабилитација и образование „Македонија“ — Скопје	1.050.000
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип	1.050.000
7.	Работна организација за основно образование на деца со лесна и умерена попреченост во психофизичкиот развој со ученички дом „25 Мај“ — с. Ново Село	1.050.000

Член 2

Во член 6 бројката „194.700“ се заменува со бројката „292.000“, а бројката „220.000“ со бројката „330.000“.

Член 3

Во член 7 бројката „441.400“ се заменува со бројката „662.000“.

Член 4

Во член 8 бројката „149.300“ се заменува со бројката „224.000“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 16-3046/1

26 октомври 1989 година
СкопјеПретседател,
Никола Илиоски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА

336.

Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80, 26/80, 28/82, 13/86, 28/88) и член 18 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта, Собранието на Републичката СИЗ за патишта на седницата одржана на 7 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИСТРИРАНИ ВО СФРЈ

Член 1

Во Одлуката за воведување и висината на посебниот надомест за употреба на делниците од автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани во СФРЈ („Службен весник на СРМ“ бр. 23/88, 36/88, 7/89, 22/89 и 31/89) членот 2 се менува и гласи:

„Висината на посебниот надоместок за употреба на автопатот за возилата регистрирани во СФРЈ (возила со домашна регистрација) се утврдува врз основа на малопродажната цена на литар гориво — МБ 98, а се наплатува во динари во зависност од категоријата на возилото и должината на релацијата и тоа:

1. За моторни возила со две осовини и висина до 1,3 м (кај предната осовина на возилото) во правците:

Куманово — Миладиновци или обратно	0,400 литри
Скопје — Петровец или обратно	0,250 литри
Петровец — Титов Велес или обратно	0,600 литри

2. За моторни возила со повеќе од две осовини и висина до 1,3 м (кај предната осовина на возилото) за правците:

Куманово — Миладиновци или обратно	0,600 литри
Скопје — Петровец или обратно	0,375 литри
Петровец — Титов Велес или обратно	0,900 литри

3. За моторни возила со две и три осовини и висина поголема од 1,3 м (кај предната осовина на влечното возило) за правците:

Куманово — Миладиновци или обратно	1,200 литри
Скопје — Петровец или обратно	0,750 литри
Петровец — Титов Велес или обратно	1,800 литри

4. За моторни возила со повеќе од три осовини и висина поголема од 1,3 м (кај предната осовина на возилото) за правците:

Куманово — Миладиновци или обратно	2,400 литри
Скопје — Петровец или обратно	1,500 литри
Петровец — Титов Велес или обратно	3,600 литри

Член 2

По член 2 се додаваат нови членови 2а, 2б и 2в кои гласат:

„Член 2а

Висината на посебниот надоместок за употреба на автопатот се пресметува во динари со множење на количините од член 2 со малопродажната цена на литар гориво МБ 98, а усогласувањето се врши најдоцна во рок од 5 дена по промена на малопродажната цена на горивото.

Член 2б

При пресметување на износите на надоместокот се врши заокружување на износите од 001 до 499 динари на 000 динари и износите од 500 до 999 на 1 000 динари.

Член 2в

Усогласувањето на надоместокот со малопродажната цена на горивото се овластува да ја врши Стручната служба на РСИЗ за патишта за што се поднесува извештај на Собранието на РСИЗ за патишта“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 14-2140/5

7 ноември 1989 година

Скопје

Претседател,

Никола Таневски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

337.

Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 24 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на височината на стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците член 1 се менува и гласи: „Стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците се утврдува на 13,6% и тоа:

6,3% за задолжителните видови на здравствена заштита,

7,3% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година.

Бр. 02-8864/3

24 октомври 1989 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ГЕВГЕЛИЈА

338.

Врз основа на член 160 и 259 од Статутот на СИЗ за здравствена заштита и членот 12 од Законот за измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита, Собранието на СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија, на седницата одржана на 25 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Во членот 1 став 1 од Одлуката донесена на ден 27 декември 1988 година, бр. 301-1215, бројката 8% се заменува со бројката 10%, а бројката 12% се заменува со бројката 17,60%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1 октомври 1989 година.

Бр. 0301-990/1

25 октомври 1989 година

Гевгелија

Претседател,

Васил Крстев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД

339.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10-83) и член 162 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 8 септември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Став 1 од член 1 на Одлуката бр. 03-5029 од 26 декември 1988 година се менува и гласи:

„Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1989 година се определува во висина од 10,0% од личниот доход и другите примања во кој се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 5% и стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравствена заштита од 5%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува со денот на донесувањето.

Бр. 03-5029/1

8 септември 1989 година

Охрид

Претседател,

Љупчо Спироски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП

340.

Врз основа на член 105 од Законот за здравствена заштита и член 136 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Штип, Извршниот одбор на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Штип, на седницата одржана на 3 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДАТНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува додатен придонес за здравствена заштита по стапка од 2,50% од бруто личен доход и тоа:

— 2% за покривање загуба на Медицински центар — Штип за времето од јануари — септември 1989 година;

— 0,50% за покривање на трошоците за правата на осигурениците по измените во Законот за здравствена заштита

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-32/1

3 ноември 1989 година

Штип

Претседател,

Иван Хаџи Стојанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП

341.

Врз основа на член 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Заедницата на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 6 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Член 1 точка 2 од Одлуката за утврдување висината на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1989 година бр. 654 од 29. XII. 1988 година се менува и гласи:

„За нестопанство 12,50% од бруто личниот доход и другите примања, во кои се содржани:

— 4,60% придонес за задолжителните видови на здравствена заштита и

— 7,90% придонес за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравствена заштита“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1. X. 1989 година до 31. XII. 1989 година, односно месеците октомври, ноември и декември 1989 година.

Бр. 782

16 ноември 1989 година

Прилеп

Претседател,
Раде Мешески, с. р.

342.

Врз основа на член 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, со рамноправно учество на Соборот на здружен труд при Собранието на општината — Прилеп, одржана на 1 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Член 1 точка 1 од Одлуката за утврдување висината на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1989 година, бр. 654 од 29. XII. 1988 година се менува и гласи

„1. За стопанство зкупно 12,50% на бруто личниот доход и другите примања во кои се содржани:

— 4,60% за задолжителните видови за здравствена заштита;

— 7,90% придонес за правата од здравствена заштита на задолжителните видови и другите права од здравствена заштита.

Организациите на здружен труд кои ќе покажат загуба со пресметките за деветте месеци од 1989 година и по завршни сметки за 1989 година, односно што ќе се најдат пред стечајна постапка по автоматизам да бидат ослободени од разликата од досегашната стапка од 8,60% до 12,50% за последните три месеци од 1989 година.

Основицата за пресметување на разликата од 8,60% до 12,50% ќе биде бруто личниот доход, а ќе се надоместува од добивката.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. X. 1989 година до 31. XII. 1989 година, односно за месеците октомври, ноември и декември 1989 година, а по овој рок престанува да важи.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 770

1 ноември 1989 година

Прилеп

Претседател,
Раде Мешески, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во изворниот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на стапката за обезбедување (здружување) на средства за здравствена заштита на работниците за 1989 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 38/89, направена е грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ (ЗДРУЖУВАЊЕ) НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Во членот 3 ред втори по зборот „година“ се додаваат зборовите „со исклучок на став 2 на член 2 кој ќе се применува од 1 јануари 1989 година“.

Бр. 08-493/7

16 октомври 1989 година

Гостивар

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје поведена е процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Амет Бајрам од Скопје, против тужената Маквире Амет со непознато живеалиште.

На тужената Маквире Амет, моминско. Назифи ќе и се определи приремен застапник кој ќе ја застапува во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се јават пред судот, односно, додека органот на старателство не го извести судот дека на тужената и е поставен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XVII П. бр. 1397/89. (180)

Општинскиот суд Скопје I — Скопје, објавува дека е поведен спор за стекнување без основ меѓу тужителот Стопанска банка — Основна банка Скопје и тужениот Плацек Влогимеж, со непознато место на живеење. Вредност на спорот 72.011 динари. Во смисла на член 84 од ЗПП на тужениот за привремен застапник му е назначен адвокатот Моневи Валеријан, од Скопје, кој ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII П. бр. 612/88. (182)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Општинскиот суд во Прилеп поведе постапка за поништување на чекови со сериските броеви 3067416, 3067417, 3067418, 3067419 и 3056420, издадени врз основа на тековната сметка на предлагачката Радмила Консулоска, под бр. 40100-620-37 од противникот Југобанка — Основна банка — Скопје.

Се повикуваат сите лица кои знаат нешто за горенаведените чекови да го известат Општинскиот суд во Прилеп во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Во спротивно, по истекот на рокот чековите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Прилеп, ВПП. бр. 76/89.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Мисими Ебиб од Тетово, против тужените Стојчевска Нада и Стојчевски Гаврило и др. од Скопје, двајцата од Скопје со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Стојчевска Јанчева Нада и Стојчевски Јанчев Гаврило од Скопје, да се јават во рок од 15 дена во судот. Доколку не се јават на истите судот ќе им постави привремен старател, кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1398/89

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Љума Рамие од с. Шемшево, против тужениот Љума Шабан од Тетово, ул. „143“ бр. 15, сега со непозната адреса во Норвешка.

Се повикува тужениот Љума Шабан од Тетово, да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или да постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката. Во спротивно, на истиот ќе му се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе се грижи за правата и интересите на тужениот до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1167/88

Пред овој суд се води спор за физичка делба помеѓу предлагачот Баки Јусуф, од с. Доброште, против противниците Баки Сабрије и други, од с. Доброште.

Се повикува Баки Јакуп Љатиф од с. Доброште, сега со непозната адреса во Данска да се јави во рок од 15 дена во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, да постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката. Доколку тоа не го стори во рок од 15 дена, судот ќе му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 377/89.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за надомест на штета по тужбата на ЗОИЛ „Македонија“ — Филијала — Тетово, против тужениот Сејфулаи Рамадан од Тетово, ул. „Солунска“ бр. 1, а сега со непозната адреса во Грција.

Се повикува тужениот Рамадан Сејфулаи од Тетово да се јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник.

Доколку не се јави и не одреди свој полномошник, преку Центарот за социјална работа — Тетово, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1123/89.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 693 од 26. VII. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-348-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „25 Мај“, Ц. О., Скопје, населба Сингелик — Скопје со следните податоци: Досегашниот застапник Далип Бомова, директор, без ограничување се брише, а се запишува новиот застапник Илијевски Николче, индивидуален работодавен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 693/89. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 547 од 28. VI. 1989 година, ги запиша во судскиот регистар привремените мерки и промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“ О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ — ЦОУ „Боро и Рамиз“ с. Радуша, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в. д. директор Виља Ремзи, а се запишуваат привремените мерки и новиот привремен управник Демири Авзи, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 547/89. (257)

ТАРИФА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. — 300.000 динари;
2. — Јавни наддавања и конкурси — 15.000 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;
3. — Запишување во судскиот регистар на организациите на здружен труд — 120.000 динари за еден ред чука на машина;
4. — Ликвидации и санации на работните организации — 15.000 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;
5. — Огласување за неважни: печати и штембили — 15.000 динари од збор;
6. — Огласување за неважни: тековни книшки, полиси, гарантни и кредитни писма, сервисни книшки — 150.000 динари;
7. — Меници, барирани чекови — 300.000 динари;
8. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи — 100.000 динари;
9. — Објавување акти на самоуправните интересни заедници и на работните организации — 2.100.000 динари од една страница;
10. Регистрации на занаетчиски дуќани и работилници и престанок со работа на занаетчиските дуќани — 50.000 динари.

За да се објави оглас од точка 1, 5, 6, 7 и 8 во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметко 40100-603-12498 кај Службата на општествено книговодство — Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во законски рок.

Оваа тарифа влегува во сила веднаш, ќе се применува од 15. XI. 1989 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Собранијата на општините Карпош и Центар, врз основа на член 95. а во врска со член 89 став 3 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), објавуваат дека ќе извршат избор на претседател на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положен правосуден испит, и

— да поседуваат морално-политички квалитети за вршење на функцијата.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи да ги достават до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Карпош, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Соопштението. (283)

О Б Ј А В А

Врз основа на член 20-а од Законот за данокот од доходот на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/83, 22/85, 46/86, 7/88, 14/88, 51/88 18/89, 26/89 и 36/89), Републичкиот завод за статистика го утврдува и го објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА

Порастот на цените на мало во месец октомври 1989 година во однос на просечните цени на мало за деветте месеци од 1989 година (од 1 јануари до 30 септември 1989 година) изнесува 259,10%.

Директор
на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
722. Одлука за помилување на осудени лица	717
723. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на бројот на членовите на Советот за народна одбрана на Претседателството на СРМ и за нивно именување	717
724. Решение за назначување потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи	717
725. Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка	718
726. Наредба за изменување на наредбата за пропишување на потсметки, уплатни сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот	718
727. Ценовник за штети на шумите	718
728. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 48/89 од 4 октомври 1989 година	720
729. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 171/89 од 25 октомври 1989 година	721
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
327. Одлука за докуп на стаж	722
328. Одлука за условите, мерилата и критериумите за учеството на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во обезбедувањето на средства за унапредување на инвалидската заштита	723
329. Одлука за доверување вршењето на работите од пензиското и инвалидското осигурување во општините	726
330. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба	726
331. Одлука за измена на Одлуката за определување висината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на додаток на пензија	727
332. Одлука за изменување на Одлуката за определување висината на надоместокот за вршење на одредени услуги од страна на стручните органи за оценка на работната способност при Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	727
333. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот на членовите на Комисијата за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење	727
334. Одлука за именување секретар на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	727
335. Одлука за измени на Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1989 година	728
336. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за воведување и висината на посебниот надомест за употреба на делниците од автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани во СФРЈ	728
337. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците	729
ГЕВГЕЛИЈА	
338. Одлука за измена на Одлуката за висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1989 година	729
ОХРИД	
339. Одлука за измена на Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравствена заштита на работниците во 1989 година	729
ШТИП	
340. Одлука за додатно здружување на средства за здравствена заштита	729
ПРИЛЕП	
341. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1989 година	730
342. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување висината на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1989 година	730
Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на стапката за обезбедување (здружување) на средства за здравствена заштита на работниците за 1989 година	730